



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

---

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 и 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 27-ѓ став 4 и член 46 став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 199/15, 7/19 и 31/20), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

### **О Д Л У К А**

#### **за доставување и објавување податоци за извршените активности во платниот промет**

#### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се пропишува обврската за доставување податоци за извршените активности во платниот промет, содржината, начинот и роковите за доставување на податоците до Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) и начинот на нивно објавување од страна на Народната банка.
2. Извештајни единици за доставување податоци за извршените активности во платниот промет (во натамошниот текст: известувачи) се:
  - банките, издавачите на електронски пари, правните лица кои се вклучени во платниот систем или вршат други услуги поврзани со плаќањата, посредниците при микроплаќањата и останати даватели на платежни услуги (во натамошниот текст: даватели на платежни услуги) и
  - операторите на платните системи.

#### **II. ВИДОВИ ПОДАТОЦИ**

3. Известувачите даватели на платежни услуги доставуваат податоци за:
  - сметките за вршење плаќања;
  - платежните картички;
  - уредите коишто прифаќаат платежни картички;
  - платежните трансакции по типот на платниот инструмент, и
  - платежните трансакции по типот на уредот.

Известувачите се должни да ги доставуваат податоците од став 1, алинеи 3, 4 и 5 од оваа точка по поединечните земји на кои се однесуваат.

4. Известувачите оператори на платни системи доставуваат податоци за:

- типовите на учесниците во платните системи, и
- плаќањата обработени преку платните системи.

5. Известувачите даватели на платежни услуги се должни да доставуваат податоци и за:

- вкупниот број трговци и вкупниот број продажни места на трговците во земјата кои му се клиенти на давателот на платежни услуги и прифаќаат негови картички;
- надоместоците на продажното место коишто се наплатуваат од трговците;
- надоместоците коишто се наплатуваат од имателот на платежната картичка;
- број на корисници на персонален сметач и/или мобилен телефон за иницирање електронски плаќања;
- број на трансакциски сметки според старосната и родовата структура и според географската поделба по општини;
- број на платежни картички според географската поделба по општини;
- број на трговци, места на продажба, уреди на места на продажба, банкомати, експозитури и филијали според географската поделба по општини;
- назив на јавни служби и државни институции коишто овозможуваат безготовинско плаќање на местата на продажба, и
- број и вредност на платежни трансакции со платежни картички според старосна структура.

### **III. НАЧИНИ И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ**

6. Известувачите се должни да ги достават податоците од точка 3 и 4 од оваа одлука на квартална основа по електронски пат, преку електронскиот систем на Народната банка за платежна статистика, најдоцна до петнаесеттиот работен ден од првиот месец во тековниот квартал, за претходниот квартал.

7. Известувачите се должни да ги достават податоците од точка 5 од оваа одлука на годишна основа по електронски пат, преку електронскиот систем на Народната банка за платежна статистика, најдоцна до петнаесеттиот работен ден од јануари, за претходната година.

8. Доставените податоци коишто се однесуваат на поединечни известувачи се од доверлив карактер.

#### **IV. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ**

9. Народната банка ги објавува податоците квартално, односно годишно во агрегирана форма, на својата интернет-страница, во согласност со календарот за објавување податоци со исклучок на податоците од точка 5 алинеи 3, 4 и 8, коишто ќе се употребуваат само за аналитички цели и нема да бидат предмет на објавување.

Народната банка ќе започне да ги објавува податоците од точка 5 алинеи 5 и 6, коишто се однесуваат на географската поделба по општини, од извештајниот период којшто започнува во 2024 година.

#### **V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

10. Гувернерот на Народната банка со упатство ги пропишува видот, содржината и начинот на доставување на извештаите со податоците од точките 3, 4 и 5 од оваа одлука.

Упатството од став 1 на оваа точка ќе се донесе најдоцна во рок од еден месец од денот на стапувањето во сила на оваа одлука.

Известувачите, согласно со точка 5 алинеите 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од оваа одлука, доставуваат годишни податоци од извештајниот период којшто започнува во 2020 година. Годишните податоци за 2020 година се должни да ги достават најдоцна на 1 септември 2021 година.

Податоците од точка 5 алинеја 5 и 6 ќе се доставуваат по општини во согласност со официјалната адреса на живеење на клиентите заведена во системот на известувачот. Доколку известувачот не располага со официјалната адреса на живеење на клиентите, ќе известува за општината во којашто припаѓа филијалата/експозитурата на известувачот каде што се водат трансакциските сметки, односно платежните картички и е должен да го известат клиентот за потребата за ажурирање на податоците според официјалната адреса на живеење и да ги ажурира нив најдоцна до 31.12.2023 година. За оние клиенти кои не ги ажурирале податоците поврзани со официјалната адреса на живеење до наведениот рок, известувачите се должни да доставуваат податоци за општината во којашто припаѓа филијалата/експозитурата на известувачот каде што се водат трансакциските сметки, односно платежните картички на овие клиенти.

11. На денот на почнувањето со примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за доставување податоци за извршените активности во платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 250/2019).

12. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2021 година.

О бр.02-15/V-3/2021  
19 април 2021 година  
Скопје

Гувернер и  
претседавач  
на Советот на Народна банка на Република  
Северна Македонија  
д-р Анита Ангеловска-Бежоска